

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-138/20 од 02 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 31,14 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 31,60 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 32,06 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,89%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,04%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,09%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 30,87 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 31,42 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 31,27 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 31,93 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 31,71 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,40 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-138 од 02 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	7.447.103
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	344.550
Трошоци за осигурување на основни средства	0

Бруто плати	5.682.774
Други услуги	402.157
Останати и вонредни трошоци	240.309
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	33.607
Вкупно оперативни трошоци	14.150.500
Остварена просечна пондерирана тарифа	29,76

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	13.930.572	14.245.089	14.567.733
Амортизација	денари	150.238	190.816	235.331
Средства за ликвидност	денари	71.504	73.791	75.824
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	3.030.250	1.350.000	630.000
Принос на регулирани средства	денари	219.988	322.314	361.697
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	14.372.302	14.832.010	15.240.566
Количина	m ³	456.189	457.488	458.463
Просечна тарифа	ден/m ³	31,19	31,99	32,77
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	30,87	31,55	32,29
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	31,51	32,42	33,24

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 08 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 13 август 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Во рокот даден во објавата на Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени, за регулиран период 2021-2023 година не беа доставени сугестии, забелешки и предлози од сите заинтересирани страни.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение Актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на

странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1771/1 од 20 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	13.930.572	14.139.531	14.351.623
Амортизација	денари	150.238	166.772	185.461
Средства за ликвидност	денари	71.312	72.677	73.911
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.515.125	675.000	315.000
Принос на регулирани основни средства	денари	181.605	229.057	245.214
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	14.333.727	14.608.036	14.856.210
Количина	m ³	456.189	457.488	458.463
Просечна тарифа	ден/m ³	31,14	31,60	32,06
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	30,87	31,27	31,71
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	31,42	31,93	32,40

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.802.929 денари за 2021 година, 6.904.973 денари за 2022 година, и 7.008.547 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 342.724 денари за 2021 година, 347.865 денари за 2022 година и 353.083 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и изнесуваат 6.111.406 денари, додека за наредните години се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 6.203.077 денари за 2022 година и 6.296.123 денари за 2023 година;
4. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и изнесуваат 400.026 денари за 2021 година, 406.026 денари за 2022 година и 412.116 денари за 2023 година;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и изнесуваат 239.452 денари за 2021 година, 242.621 денари за 2022 година и 246.260 денари за 2023 година;
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 34.452 денари за 2021 година, 34.969 денари за 2022 година и 35.494 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга се признаени согласно процентот од предвидените инвестиции за секоја одделна година од регулираниот период. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 150.238 денари за 2021 година, 166.772 денари за 2022 година и за 2023 година изнесува 185.461 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 71.312 денари за 2021 година, 72.677 денари за 2022 година и 73.911 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 181.605 денари, за 2022 година 229.057 денари и за 2023 година изнесува 245.214 денари. При пресметката на приносот на регулираните основни средства земени се во предвид 50% од предвидените инвестиции за периодот 2021-2023 година и тоа 1.515.125 денари во 2021 година, 675.000 денари во 2022 година и 315.000 денари во 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 31,14 ден/м³ за 2021 година, 31,60 ден/м³ за 2022 година и 32,06 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Долнени.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,89% за 2021 година, 1,04% за 2022 година и 1,09% за 2023 година.

ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „ДОЛНЕНИ“ Долнени да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08- 138/20
20 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски